



## КОДЕКС

### на однесување наставници со физичко присуство во ООУ „Горѓија Пулевски“ -Аеродром

- Секој вработен е должен навреме и редовно да доаѓа на работа како и да ги извршува сите обврски утврдени со законските, подзаконските и интерните акти во училиштето;
- Секој вработен е должен да ја почитува личноста на другите вработени, учениците и нивните родители.
- Секој вработен е должен доследно и целосно да го почитува Протоколот за работа на училиштето во услови на Ковид 19 за учебната 2020/2021 година;
- Наставникот треба да биде пристојно облечен.
- Наставникот треба да зборува разбирливо и со умерено темпо за да може сите ученици да го слушаат или разберат.
- Секој вработен, без исклучоци, при влегување во училиштето задолжително треба да носи заштитна маска која ги покрива устата и носот.
- Секој вработен, без исклучоци, е должен да одржува пропишана физичка дистанца со другите вработени и учениците.
- Секој вработен при влез во училиштето задолжително ги дезинфицира обувките и рацете и му се мери телесна температура;
- Секој вработен задолжително се евидентира на влезот во училиштето.
- Наставниците и стручните соработници во училиштето се должни да ги почитуваат стандардите за професионално однесување, утврдени од ресорното министерство;
- Наставниците и стручните соработници работат согласно Планот за одржување на наставата во основните и средните училишта во учебната



2020/2021 година;

- Наставниците задолжително ја исполнуваат обврската за дежурство, која е предвидена, со цел да се одржува безбедноста во училиштето пред и по наставата и за време на одморите;
- Вработените треба да избегнуваат подолго задржување во заедничките простории во училиштето.
- Наставникот не смее да ја напушти училницата додека учениците се внатре;
- Наставникот кој има потреба да ја напушти училницата, повикува дежурен наставник како замена.
- Пренесувањето на информации и состаноци со родителите се одвива преку телефон, електронска пошта или друг тип на електронска комуникација;
- Наставникот задолжително ја проветрува училницата после секој наставен час, доколку немало отворени прозорци за време на часот .
- Наставникот има подеднаков однос кон сите ученици, без оглед на полот, националноста, вероисповедта и социо-економското потекло на ученикот;
- Наставникот ги вреднува постигањата на учениците професионално, непристрасно, етички, без било какви други влијанија;
- Наставникот воспоставува партнерски однос со родителите, со цел справување со предизвиците и потешкотиите на кои наидуваат учениците при учењето во услови на Ковид 19;
- Секој вработен во училиштето се обврзува да го почитува и спроведува овој Кодекс на однесување.

Директор

Марјан Јовановски